

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 33

Год. LXV

Петок, 6 март 2009

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
632. Одлука за определување на висината на трошоците за полагање на стручен испит за добивање сертификат за раководење со туристичка агенција.....	2	639. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско Езеро.....	4
633. Одлука за определување на висината на трошоците за полагање на стручен испит за туристички водич.....	2	640. Одлука за прекинување на постапката за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Охридско Езеро.....	4
634. Одлука за определување на висината на трошоците за полагање на стручен испит за туристички придружник.....	3	641. Одлука за прекинување на постапката за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Дојранско Езеро.....	5
635. Одлука за утврдување на висината на надоместок за вршење хидрометеоролошки работи со повремени набљудувачи и стрелци.....	3	642. Одлука за прекинување на постапката за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Преспанско Езеро.....	5
636. Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на локалитетот Моноспитовско Блато за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.....	4	643. Одлука за затворање на Почесниот генерален конзулат на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Њу Делхи.....	5
637. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Охридско Езеро.....	4	644. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за безбедност-Скопје во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.....	5
638. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Дојранско Езеро.....	4		

	Стр.		Стр.
645. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет „Стоби“ Градско.....	6	651. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	19
646. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Њу Делхи.....	7	652. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	19
647. Програма за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година	7	653. Објава за валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2008 година, за пензии остварени во 2009 година.....	19
648. Тарифник за висина на надоместокот на реално направени трошоци за вршење на услуги на давање хидрометеоролошки податоци и продукти од архивата на Управата за хидрометеоролошки работи.....	7	654. Објава за висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2009 година.....	20
649. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 154/2008 од 25 февруари 2009 година.....	13	655. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2009 година.....	20
650. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија	17	Огласен дел	1-76

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

632.

Врз основа на член 33-б став 3 од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08 и 12/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на трошоците за полагање на стручен испит за добивање сертификат за раководење со туристичка агенција.

Член 2

За полагање на испит за добивање сертификат за раководење со туристичка агенција се плаќаат трошоци во висина на фактички направените трошоци во износ од 5.000 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5206/1
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

633.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08 и 12/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на трошоците за полагање на стручен испит за туристички водич.

Член 2

За полагање на испит за туристички водич се плаќаат трошоци во висина на фактички утврдените трошоци во износ од 3.000 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5206/2
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

634.

Врз основа на член 45-б став 3 од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08 и 12/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИК

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на трошоците за полагање на стручен испит за туристички придружник.

Член 2

За полагање на стручен испит за туристички придружник се плаќаат трошоци во висина на фактички направените трошоци во износ од 2.000 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5206/3
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

635.

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОК ЗА ВРШЕЊЕ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ СО ПОВРЕМЕНИ НАБЉУДУВАЧИ И СТРЕЛЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за вршење хидрометеоролошки работи со повремени набљудувачи и стрелци.

Член 2

Износот на месечниот надоместок за вршење хидрометеоролошки работи со повремени набљудувачи и стрелци се утврдува за:

- мерење на ниво на подземна вода, евидентирање на податоците во дневник и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 520 денари;
- мерење на ниво и температура на подземна вода, евидентирање на податоците во дневник и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 560 денари;
- дождомерни мерења и набљудувања на атмосферските појави на дождомерна станица, со евидентирање на податоците во дневник и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 560 денари;
- фенолошки набљудувања на фенолошка станица, со евидентирање на податоците и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 560 денари;
- мерење и набљудување на квалитетот на воздухот, евидентирање на податоците во дневник и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 960 денари;

- мерење на ниво на површинска вода, евидентирање на податоците во дневник и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 1.200 денари;

- метеоролошки мерења и набљудувања на обична климатолошка станица, со евидентирање на податоците во дневник и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 1.600 денари;

- мерење на ниво и температура на површинска вода, евидентирање на податоците во дневник и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 1.600 денари;

- мерење на ниво на површински води и секојдневно јавување на измерените величини, за една станица во висина од 1.600 денари;

- мерење на ниво на површински води во вонредни услови и почесто јавување на измерените величини, до завршување на поплавниот бран, за една станица во висина од 1.600 денари;

- мерење на ниво и температура на површински води и секојдневно јавување на измерените величини, за една станица во висина од 1.760 денари;

- мерење на ниво, температура и суспендиран нанос на површински води, евидентирање на податоците во дневник и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 2.000 денари;

- мерење на ниво и температура на вода на природните езера и секојдневно јавување на измерените величини, а во летна сезона вонредни јавувања за потребите на туризмот, за една станица во висина од 2.000 денари;

- мерење и набљудување на квалитетот на водите, евидентирање на податоците во дневник и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 2.000 денари;

- метеоролошки мерења и набљудувања на обична климатолошка станица, со секојдневно јавување и евидентирање на податоците во дневник и доставување на месечен извештај, за една станица во висина од 2.000 денари;

- мерење на ниво, температура и суспендиран нанос на површински води и секојдневно јавување на измерените величини, за една станица во висина од 2.400 денари;

- стрелци на противградобијни станици, за една станица во висина од 3.200 денари;

- аеролошки мерења и набљудувања, за една станица во висина од 6.400 денари;

- метеоролошки мерења и набљудувања на висинска главна метеоролошка станица (со отежнати услови), за една станица во висина од 6.800 денари;

- метеоролошки мерења и набљудувања на главна метеоролошка станица (со 15 часовна програма), за една станица во висина од 6.800 денари;

- метеоролошки мерења и набљудувања на обична метеоролошка станица со проширен програм, со секојдневно шифрирање и испраќање на извештаи, евидентирање на податоците во дневник и доставување на декадни и месечен извештај, за една станица во висина од 6.800 денари;

- метеоролошки мерења и набљудувања на радарски центри, за една станица во висина од 7.520 денари; и

- метеоролошки мерења и набљудувања на главна метеоролошка станица (со 24 часовна програма), за една станица во висина од 7.520 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-747/1
24 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

636.

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06 и 84/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИФАТЛИВОСТА НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ МОНОСПИТОВСКО БЛАТО ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА****Член 1**

Со оваа одлука се прифаќа предлогот за прогласување на Моноспитовско Блато за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-875/1
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

637.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 139/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ОХРИДСКО ЕЗЕРО**

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Охридско Езеро.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Охридско Езеро бр.19-6114/1 од 2 декември 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/08) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-886/1
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

638.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08 и 139/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО**

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Дојранско Езеро.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Дојранско Езеро бр.19-6114/2 од 2 декември 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/08) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-886/2
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

639.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08 и 139/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО**

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско Езеро.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско Езеро бр.19-6114/3 од 2 декември 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/08) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-886/3
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

640.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 139/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО**

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Охридско Езеро.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Охридско Езеро бр.19-6114/5 од 2 декември 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/08) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-886/4
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

641.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08 и 139/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Дојранско Езеро.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Дојранско Езеро бр.19-6114/6 од 2 декември 2008 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 154/08) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-886/5 28 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

642.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08 и 139/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Преспанско Езеро.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Преспанско Езеро бр.19-6114/7 од 2 декември 2008 година („Службен весник на Република Македонија” бр.154/08) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-886/6 28 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

643.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЊУ ДЕЛХИ

Член 1

Република Македонија го затвора Почесниот генерален конзулат во Република Индија, со седиште во Њу Делхи.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-949/1 28 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

644.

Врз основа на член 54 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи, му престанува користењето на движната ствар – патничко возило, со следните карактеристики:

- Вид: Патничко;
- Марка: Форд транзит;
- Тип: Комби бус D;
- Број на шасија: SFAEXXDJYESM 32516
- Број на мотор: 32516;
- Година на производство: 1995.

Член 2

Патничкото возило од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Факултетот за безбедност-Скопје во состав на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со деканот на Факултетот за безбедност-Скопје во состав на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола, за правата и обврските врз движната ствар од член 2 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-897/1 28 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

645.

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „СТОБИ“, ГРАДСКО

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник НУ „Национален конзерваторски центар“ - Скопје му престанува користењето на недвижната ствар – Археолошки локалитет „Стоби“ на ул. „Градско“, запишана во Имотен лист бр. 379, Катастарска Општина Градско, со земјиште со површина од 26 51 03 м² и тоа: КП/1 844 со површина од 20 07 43 м², КП/1 844 со површина од 152 м², КП/1 844 со површина од 31 м², КП/1 844 со површина од 112 м², КП/1 844 со површина од 85 м², КП/1 844 со површина од 84 м², КП/1 844 со површина од 84 м², КП/1 844 со површина од 4 м², КП/1 844 со површина од 74 м², КП/1 844 со површина од 16 м², КП/1 844 со површина од 32 м², КП/1 844 со површина од 8 м², КП/1 844 со површина од 8 м², КП/1 844 со површина од 8 м², КП/2 844 со површина од 1900 м², КП 845 со површина од 725 м², КП 846 со површина од 275 м², КП 847 со површина од 130 м², КП 848/1 со површина од 1820 м², КП 848/2 со површина од 210 м², КП 849 со површина од 555 м², КП 850/1 со површина од 120 м² и КП 865/1 со површина од 57 927 м² и објекти со површина од 636 м² и тоа на: КП 844/1 со површина од 121 м², КП 844/1 со површина од 19 м², КП 844/1 со површина од 57 м², КП 844/1 со површина од 98 м², КП 844/1 со површина од 76 м², КП 844/1 со површина од 76 м², КП 844/1 со површина од 76 м², КП 844/1 со површина од 3 м², КП 844/1 со површина од 71 м², КП 844/1 со површина од 12 м², КП 844/1 со површина од 12 м², КП 844/1 со површина од 5 м², КП 844/1 со површина од 5 м², КП 844/1 со површина од 5 м², имот во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука и се дава на трајно користење, без надоместок, на Националната установа за управување со Археолошкиот локалитет „Стоби“, Градско.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишано во членовите 1 и 2 од оваа одлука да се изврши помеѓу досегашниот корисник НУ „Национален конзерваторски центар“, Скопје и новиот корисник Националната установа за управување со Археолошкиот локалитет „Стоби“, Градско, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-893/1
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

646.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 61, став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЊУ ДЕЛХИ**

Член 1

Се отповикува Лачман Дас Митал, од местото Почесен конзул на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Њу Делхи.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18/1
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

647.

Врз основа на член 16 став 3, 4 и 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.02.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Во Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/2009) во точката 1 по подточка 1.3 се додаваат две нови подточки 1.4 и 1.5 кои гласат:

1.4. Изработка на Детален урбанистички план за дел од Карпош 2, локалитет Драмски театар, со намена семејно домување во станбени згради, големи трговски центри и јавни институции - планот ќе го изработува општина Карпош и изработката на планот ќе се финансира од буџетот на општина Карпош.

1.5. Изработка на Детален урбанистички план за дел од Урбана заедница „Тафталице 30“, локалитет Алумина, со намена семејно домување во станбени згради, големи трговски центри - планот ќе го изработува општина Карпош и изработката на планот ќе се финансира од буџетот на општина Карпош.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1104/1
28 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

648.

Врз основа на член 23 став 5 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

**ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ НА РЕАЛНО
НАПРАВЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ
НА ДАВАЊЕ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ
ПОДАТОЦИ И ПРОДУКТИ ОД АРХИВАТА НА
УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ**

Член 1

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за реално направени трошоци за вршење на услуги на давање хидрометеоролошки податоци и продукти од архивата на Управата за хидрометеоролошки работи.

Член 2

За издавање на податоци и продукти кои се анализирани и обработени од измерените метеоролошки, климатолошки и агрометеоролошки елементи и/или параметри од постојната архива на податоци се наплаќува и тоа за:

Ред. бр.	Износ во денари	
1.	Изработка на метеоролошки извештај, од една метеоролошка станица за еден ден	400,00
2.	Изработка на табеларен преглед на термински и/или среднодневни вредности на еден метеоролошки елемент или параметар, од една метеоролошка станица	
-	До 10 дена	480,00
-	До 15 дена	720,00
-	До 30 дена	1440,00
-	До 3 месеци	1728,00
-	До 6 месеци	2080,00
-	До 9 месеци	2496,00
-	До 12 месеци	3040,00
3.	Изработка на табеларен и графички преглед на средномесечни и/или месечни вредности на еден метеоролошки елемент или параметар од една метеоролошка станица :	
-	За 1 месец	320,00
-	За 6 месеци	400,00
-	За 1 година	480,00
-	До 5 години	800,00
-	До 10 години	1600,00
-	До 15 години	1920,00
-	До 20 години	2240,00
-	До 30 години	2560,00
-	Повеќе од 30 години	3680,00
4.	Изработка на табеларен преглед на просечни средномесечни вредности на еден метеоролошки елемент или параметар од една метеоролошка станица :	
-	5 годишен низ	400,00
-	10 годишен низ	480,00
-	20 годишен низ	576,00
-	30 годишен низ	680,00
-	50 годишен низ	800,00
-	Повеќе од 50 годишен низ	960,00

5.	Изработка на часовни вредности на еден метеоролошки елемент и/или параметар од една метеоролошка станица:	
-	за еден ден	320,00
-	До 10 дена	960,00
-	До 20 дена	1440,00
-	До 30 дена	2880,00
-	До 3 месеци	7200,00
-	До 6 месеци	14400,00
-	До 9 месеци	21600,00
-	До 12 месеци	28800,00
6.	Изработка на ружа на ветер (повекегодишна) од една метеоролошка станица	4800,00
7.	Проценка на хомогеност на низ, интерполација на податоци и редукција (сведување) на 30 годишен низ	2800,00
8.	Изработка на интензитет на врнежи за една метеоролошка станица:	
-	Со кусо траење и со пресметка на повратни периоди	9600,00
-	За 1 месец	800,00
-	6 месеци	4000,00
-	1 година	8000,00
9.	Изработка на табеларен преглед на влажност на почвата до 60 цм. длабочина и податоци за испарување од почвата:	
-	За една декада	400,00
-	За еден месец	1200,00
10.	Изработка на табеларен преглед на фенолошки податоци за една земјоделска култура за 1 година	320,00
11.	Изработка на табеларен преглед на просечни вредности на фенолошки податоци за една земјоделска култура до 5 години	1600,00

Член 3

За мерења и истражувања кои се вршат со соларна тест лабораторија се наплатува и тоа за:

Ред. бр.		Износ во евра	
		Колектори произведени во Македонија	Колектори произведени во странство
1.	Внатрешен притисок за абсорбер/отпорност на притисок	56,00	200,00
2.	Тест на изложеност	56,00	200,00
3.	Отпорност на високи температури плус температура на стагнација	56,00	200,00
4.	Надворешен/Внатрешен термален шок	56,00	200,00
5.	Пропустливост на дожд	56,00	200,00
6.	Тест на Механичко оптоварување	56,00	200,00
7.	Термални перформанси на течни грејни колектори	56,00	200,00
8.	Термални перформанси на соларни системи за топла вода	56,00	200,00

Член 4

За издавање на податоци и продукти кои се анализирани и обработени од измерените хидролошки елементи и/или параметри од хидролошки станици кои не припаѓаат во државната мрежа на станици се наплатува и тоа за:

Ред. бр.		Износ во денари
1.	Изготвување на годишен преглед на водостои за една хидролошка станица:	
-	Обработка на лимниграфска лента за една година	8000,00
-	Обработка на податоци од набљудувач со контрола	2080,00
-	Составување на годишен преглед со елементарна статистичка обработка	3120,00
2.	Изготвување на годишен преглед за температура на вода со елементарна статистичка обработка за една хидролошка станица	5200,00
3.	Изготвување на годишен преглед на протек на вода за една хидролошка станица	
-	Конструкција на зависност $Q=F(X)$	20800,00
-	Дефинирање на дневен протек	10400,00
4.	Годишен преглед за суспендиран нанос за една хидролошка станица со претходна обработка на дневните концентрации на нанос	10400,00

Член 5

За издавање на податоци и продукти кои се анализирани и обработени од измерените хидролошки елементи и/или параметри од хидролошки станици од државната мрежа на станици се наплатува и тоа за:

Ред. бр.		Износ во денари
1.	Изготвување на годишен преглед на дневни протечи за една година	3120,00
2.	Изготвување на годишен преглед на дневни водостои на реките и езерата за една година	3120,00
3.	Изготвување на годишен преглед за ниво на подземни води за една година	3120,00
4.	Изготвување на годишен преглед на дневна температура на вода за површински и подземни води за една година	3120,00
5.	Изготвување на годишен преглед на дневни протечи за суспендиран нанос за една година	3120,00
6.	Изготвување на годишен преглед на хидролошки параметри за низа од 10 години	31200,00
	За низа на годишни прегледи на хидролошки параметри поголеми од 10 години вредноста се пресметува по следната формула: $P=39000+0.3 \cdot K$ каде е: P- вкупна сума во денари K- број на години во бараниот период намалени за 10	

7.	Дефинирање на карактеристични хидролошки параметри: - Максимум, минимум и средни вредности за низа од 10 години за една хидролошка станица За низа поголема од 10 години вредноста се пресметува по следната формула: $P=13000+0.3*K$ P- вкупна сума во денари K- број на години во бараниот период намалени за 10	10400,00	4.	Мерење на суспендиран нанос на една хидролошка станица	17600,00
8.	Пресметување на траењето и зачестеноста на хидролошките параметри за низа од 10 години за една хидролошка станица: - преку карактеристични вредности - преку дневни вредности Пресметувањето на траењето и зачестеноста на хидролошките параметри за низа поголема од 10 години се пресметува согласно следните формули: - преку карактеристични вредности - преку дневни вредности $P=6500+0.3*K$ $P=20000+0.3*K$ P- вкупна сума во денари K- број на години во бараниот период намалени за 10	5200,00 16000,00	5.	Снимање на напречни профили на вештачки акумулации и природни езера со пресметување на количините на нанос на должен километар	52000,00
9.	Пресметување на обезбеденост на големите води за една хидролошка станица: - По статистички методи - По параметарски методи	10400,00 20800,00	6.	Избор на делница и поставување на хидролошка станица (без градежни работи): - Поставување на водомерни летви - Монтирање на лимниграфски инструмент - Хонорарен набљудувач (годишно бруто) - Одржување и материјали за работа на лимниграфскиот инструмент и бунар	8800,00 8800,00 28800,00 24000,00
10.	Изготвување хидролошки информации за хидролошката состојба во Република Македонија: - Неделни - Месечни - Годишни Повеќегодишните се пресметуваат според следната формула: $1+0.3 * n$ (n - број на опфатени години за обработка)	5200,00 16000,00 32000,00	7.	Избор на делница и поставување на една хидролошка станица за подземни води: - Одредување на апсолутна кота на горна ивица на цевка за подземни води - Монтирање на лимниграф - Годишно одржување со перманентно набљудување (бруто) и материјал за набљудување	17600,00 8800,00 20000,00
			8.	Мерење на извори/за едно мерење/ - Пристапно место - Непристапно место	8000,00 16800,00
			9.	Изготвување на проекти за изведба на една хидролошка станица: - Хидролошка станица за површински води - Хидролошка станица за подземни води	27200,00 9600,00

Доколку се извршуваат повеќе мерења на протек на вода на површински води во исти ден износот на надоместокот за мерењето се намалува за 30% од дадената вредност за мерењата од став 1 точка 1 алинеите 1 и 2 од овој член.

Доколку се извршуваат повеќе мерења на извори во исти ден износот на надоместокот за мерењето се намалува за 30% од дадената вредност за мерењата од став 1 точка 8 алинеите 1 и 2 од овој член.

Во зимски услови или при елементарни непогоди износот на надоместокот за активностите од став 1 точките 1,2,3,4,5,6,7 и 8 од овој член се зголемуваат за 50%.

Член 6

За мерења и истражувања од областа хидрологијата се наплатува и тоа за:

Ред. бр.	Износ во денари
1.	Мерење на протек на вода на површински води на една хидролошка станица
-	Мали и средни води
-	Големи води со чамац
2.	Снимање на напречни профили, и хидролошко-хидраулички параметри / за една станица /
3.	Снимање на напречни профили, и хидролошко-хидраулички параметри / за една станица /

Член 7

За издавање на податоци и продукти, како и мерења и испитувања на содржините на загадувачките материи во воздухот се наплатува и тоа за:

Ред. бр.	Износ во денари
1.	Мерење на емисија на штетни и опасни материи од излезни гасови на енергетски и индустриски загадувачи, од еден извор

2.	Мерење на содржина на pepел во излезните гасови	800,00		води кои се користат во ситемите за наводнување, подземните води, отпадните индустриски и комунални води и други води :	
3.	Хемиско-токсиколошка анализа на pepелот - тешки метали: железо, манган, олово, цинк, кадмиум, бакар, никел, кобалт, хром, калциум, магнезиум, натриум, калиум - за секој од наведените параметри по	480.00	-	Избор на микролокација на мерно место/или места/ на кои ќе се вршат мерења и испитувања на квалитетот на водите	1680,00
4.	Мерење на имисија на штетни и опасни материи во амбиенталниот воздухот:		-	Анализа на параметрите на терен: видливи отпадни материи, забележлива боја, миризаба, рН-вредност, реокс потенцијал, специфична електроспроводливост, температура на вода и воздух, припрема на примерокот на вода за одредување на растворен кислород, биохемиска потрошувачка на кислород-пермангантна	
-	Избор на микролокација на мерно место-станица за следење на квалитетот на амбиентниот воздух, монтирање на опрема и обука на набљудувачите	11200,00		Лабораториска анализа без тешки метали на доставените примероци на вода: матност SiO ₂ , турбидити-NTU, транспарентност, алкалитет, слободен и агресивен CO ₂ , вкупни растворени и суспендирани материи, растворен кислород веднаш, заситеноста со кислород-сатурација, биохемиска потрошувачка на кислород, пермангантен индекс, хемиска потрошувачка на кислород-бихроматска метода, бикарбонати, карбонати, хидроксиди ,вкупна тврдина - карбонатна и некарбонатна, хлориди, сулфати, калциум, магнезиум, натриум, калиум, вкупни сулфиди	640,00
-	Материјален трошок за доставување на апсорпциони раствори и друг неопходен материјал -еднаш неделно во два правци	400,00			
-	Одредување содржина на чад-месечно	2000.00			
-	Одредување содржина на CO ₂ - месечно	4400.00	-		
-	Одредување содржина на азотни оксиди - месечно	4400.00			
-	Одредување содржина на приземни оксиданси-месечно	4400.00			
-	Одредување содржина и хемиски состав на аероседимент -хемиско токсиколошки состав: железо, манган, олово, цинк, кадмиум, бакар, кобалт, никел, хром, калциум, магнезиум, натриум – за секој од наведените параметри по	480.00			
-	Хемиско-токсиколошка анализа на врнежи: рН-вредност, редокс потенцијал, специфична електропроводливост, суспендирани материи, амониум, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди, сулфати, калциум, магнезиум, натриум, тешки метали: железо, манган, олово, цинк, кадмиум, бакар, хром, никел, кобалт	6400.00	-	Анализа на метали и нивни соединенија: железо, манган, олово, цинк, кадмиум, бакар, хром, никел, кобалт, останати неоргански параметри - цијаниди, и флуориди	4800,00
-	Изработка на табеларен и графички приказ на месечните резултати – основна статистичката обработка/минимална, максимална, средна вредност, број на денови со високи вредности од МДК/	2400.00	-	Биогени елементи - амониум, нитрити, натрати, ортофосфати, вкупни фосфати	2880,00
	Член 8			Одредување на вкупен органски јагленород	1200,00
	За издавање на податоци и продукти, како и мерења и испитувања на содржините на загадувачките материи во водите се наплатава и тоа за:			Одредување на вкупен азот	800,00
			2.	Сапробиолошки мерења и испитувања:	
			-	Мерења, испитување на акватична микрофлора, за едно мерно место и еден земен примерок	720,00

Ред. бр.	Износ во денари
1.	Мерења и испитувања на содржината на штетни и опасни материи во површински води,

-	Мерење, испитување и идентификација на акватична микро инвертебрална фауна на еден земен примерок	800,00	-	Квалитативна анализа на приоритетните азотно-фосфорни пестициди во еден примерок на вода	3680.00
-	Мерење, испитување и идентификација на перифитон, за едно мерно место и еден земен примерок на вода	960,00	-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните азотнофосфорни пестициди во три примерока на вода, единечна цена по примерок е	21600.00
-	Пресметување на најдени организми во биоволумен	480,00	-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните азотнофосфорни пестициди во 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	14400.00
-	Биомаса со сушење	480,00	-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните азотнофосфорни пестициди во повеќе од 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	12000.00
-	Биомаса со жарење	560,00	-	Анализа на приоритетните полихлориранибифенили (ПХБ) [2.4.4' Trichlorbiphen (ПХБ 28), 2,2',5,5' Tetrachlorbiphen, Tetrachlorobiphenyl (ПХБ 52), 2,2',4,5,5' Pentachlorobiphenyl (ПХБ 101), 2,2',3, 4,4',5 Hexachlorobiphenyl (138 ПХБ), 2,2', 4,4',5, 5' Hexachlorobiphenyl (ПХБ 153), 2,2',3, 4,4',5, 5' Hexachlorobiphenyl (ПХБ 180)] :	
-	Мерење, испитување и идентификација на акватична флора, за едно мерно место и еден земен примерок на вода:	640,00	5.	Квалитативна анализа на приоритетните полихлориранибифенили (ПХБ) во еден примерок на вода	2880.00
-	Мерење, испитување на акватична макроинвертебрална фауна, за едно мерно место и еден земен примерок на вода:	1200,00	-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните полихлориранибифенили (ПХБ) во три примерока на вода, единечна цена по примерок е	20000.00
-	Процена на квалитетот на водат врз основа на анализираниите биолошки елементи на квалитет, за едно мерно место и еден земен примерок на вода	1600,00	-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните полихлориранибифенили (ПХБ) во повеќе од 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	14400.00
3.	Анализа на приоритетните органохлорни пестициди [Endosulphan (alpha Endosulphan), exachlorbensene (HCB), Hexachlorocyclohexane (HCH), gammisomer Линдане), ppDDT, Aldrin, Dieldrin, Endri, Isodrin, DDT вкупен (како ppDDD; opDDD, ppDDE; opDDE; ppDDT и opDDT), alpha HCH, betha HCH; delta HCH, Heptachlor, Heptachlor epoxide, betha endosulphan, endosulphan aldehyde, endosulphan sulphate]:		6.	Анализа на приоритетните феноли: pentachlorphenol, oetylphenol; nonylphenol	
-	Квалитативна анализа на органохлорни пестициди во еден примерок на вода	2000,00	-	квалитативна анализа на приоритетните феноли во еден примерок на вода	3680.00
-	квалитативна и квантитативна анализа на органохлорни пестициди во три примерока на вода, единечна цена по примерок е	20000,00	-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните феноли во три примерока на вода, единечна цена по примерок е	21600.00
-	квалитативна и квантитативна анализа на органохлорни пестициди во 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	14400,00			
-	квалитативна и квантитативна анализа на органохлорни пестициди во повеќе од 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	12000,00			
4.	Анализа на приоритетните азотнофосфорни пестициди [Alachlor, Atrazine, Clorfenviniphos, Chlorpyrifos, Diuron, iso-Preturon, Simazine и Trifluralen]:				

-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните феноли во 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	14400.00
-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните феноли во повеќе од 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	12000.00
7.	Анализа на приоритетните полиароматични јагленоводороди (ПАХ) [Antracene, Fluoranthene, Naphtalene, Benzo(a)pyrene, Benzo(б) phluoranthene, Benzo (к) phluoranthene; Benzo (г,х,и)perylene, indeno(1,2,4-cd) pyrene, acenaphthene, acenaphthylene, benzo(a)antracene, Схруcene dibenzo (а,х) antracene, fluorene, phenathylene и pyrene]:	
-	Квалитативна анализа на приоритетните полиароматични јагленоводороди (ПАХ) во еден примерок на вода	3680.00
-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните полиароматични јагленоводороди (ПАХ) во три примерока на вода, единечна цена по примерок е	21600.00
-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните полиароматични јагленоводороди (ПАХ) во 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	14400.00
-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните полиароматични јагленоводороди (ПАХ) во повеќе од 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	12000.00
8.	Анализа на приоритетните фталати [Bis(2-ethylhexyl) phthalate (ДЕХП), Dimethylphthalate, Diethylphthalate, Di-n-butylphthalate, Butyl Benzyl phthalate и Di-n-octylphthalate]:	
-	Квалитативна анализа на приоритетните фталати во еден примерок на вода	3680.00
-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните фталати во три примерока на вода, единечна цена по примерок е	21600.00
-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните фталати во 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	14400.00

-	квалитативна и квантитативна анализа на приоритетните фталати во повеќе од 10 примероци на вода, единечна цена по примерок е	12000.00
---	--	----------

Член 9

За издавање на податоци и продукти кои се однесуваат на анализа и прогноза на времето се наплатува и тоа за:

Ред. бр.	Износ во денари	
1.	Изработка на табеларен приказ на измерени хидрометеоролошки параметри за еден термин	80,00
2.	Изработка на табеларен приказ на детализирана прогноза по градови и региони во Република Македонија	
-	За наредниот ден за три хидрометеоролошки параметри	336,00
-	За наредниот ден за два хидрометеоролошки параметри	232,00
-	За еден ден, за една локација	120,00
3.	Изработка на табеларен приказ на детализирана прогноза по градови и региони во Европа	232,00
4.	Изработка на детална прогноза за Македонија за наредни десет дена	328,00
5.	Изработка на детална прогноза за 30 денови, за еден град	480,00

Член 10

За издавање на податоци и продукти кои се однесуваат на оперативно спроведување на заштита од град и други видови на вештачко влијание на времето се наплатува и тоа за:

Ред. бр.	Износ во денари	
1.	Изработка на табеларен и графички приказ на честини на појава на град на ПГ станица (локација) за :	
-	Една станица за една година	480,00
-	За една станица за повеќе години се пресметува според следната формула:	
	$n \times 600$	
	n - број на години	
	За повеќе станици за една година се поресметува според следната формула:	
	$m \times 600,00$	
	m -број на станици	
	За повеќе станици за повеќе години се пресметува според следната формула:	
	$n \times m \times 600,00$	
	n - број на години	
	m - број на станици	

3. Изработка на просторна распределба на појава на град:
- за една година 896,00
За повеќе години се поресметува според следната формула:
н x 1120,00
н- број на години
4. Проценка и анализа на честини на денови со електрични празнења за дадена локација/регион врз основа на радарски набљудувања/
- една година 2400,00
За повеќе години се пресметува според следната формула:
н x 3000,00
н- број на години
5. Проценка и анализа на честини на денови со електрични празнења долж одредена траекторија 2400,00

Член 11

За издавање на податоци и продукти кои се анализирани и обработени од радарско-метеоролошките системи за една радарска слика се наплатува 1 евро.

Член 12

За давање на податоци и продукти од нумерички модел се наплатува и тоа за:

Назив на продуктот	Износ изразен во евра
1. За една карта од прогностички модел НММ	
- со резолуција > 4км.	0,08
- со резолуција < 4км.	0,16
2. За еден метеограм од прогностички модел	
- со резолуција > 4км.	0,08
- со резолуција < 4км.	0,16

Член 13

Износите на надоместоците од член 3, 11 и 12 од овој тарифник изразени во евра се наплатуваат во денарска против вредност според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Член 14

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-727/1
24 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот на
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 649.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 25 февруари 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Централно градско подрачје на град Скопје „Мал Ринг“ дел од Блок 1, Блок 6 и Блок 7 - Општина Центар - Скопје, број 07-1768/4 од 9 јули 2008 година, донесена од Советот на општина Центар („Службен гласник на општина Центар“ бр.7/2008).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Градоначалникот на Град Скопје, Трифун Костовски, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на актот означен во точка 1 од ова решение.

Според подносителот на иницијативата, во Законот за Градот Скопје во член 10 став 1 точка 1 алинеја 3 било предвидено дека Градот Скопје е надлежен да дава мислења за предлогот на Деталниот урбанистички план, урбанистичките проекти и урбанистички планови за населените места што ги донесуваат општините на Градот Скопје. Во истиот закон, во член 15 став 2, било предвидено дека општините во Градот Скопје, деталните урбанистички планови ги донесувале по претходно добиено позитивно мислење од град Скопје и согласност од органот на државната управа надлежен за работите на уредување на просторот.

Понатаму, во иницијативата се цитираат одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање, кои ја регулираат постапката за донесување на Деталниот урбанистички план.

Според подносителот на иницијативата, од одредбите на цитираниот закон произлегувало дека при донесување на оспорената Одлука биле направени низа пропусти со кои се прекршувале одредбите од Законот. Имено, на 5 јуни 2008 година до Градот Скопје бил поднесен Предлог изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Централното градско подрачје „Мал Ринг“ (Б1, Б6 и Б7) заради давање мислење за истиот, согласно предвидената законска обврска во член 10 точка 1 алинеја 3 и член 15 од Законот за град Скопје, при што градот Скопје констатирал дека Предлогот не бил усогласен со Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година, со што дал негативно мислење.

Подносителот на иницијативата наведува дека во образложението за донесување на Одлуката, Општината Центар навела дека правен основ за предложената Одлука биле Програмата на Владата на Република Македонија за приоритетна изработка на урбанистички планови на Република Македонија за 2008 година. Пред донесување

на Одлуката, исто така, од страна на Владата не биле испочитувана обврската која произлегувала од член 16 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно предлогот на програмата за приоритетна изработка на урбанистичките планови на Владата на Република Македонија не бил доставен до Град Скопје заради давање мислење за негово прифаќање во делот кој се однесува на Градот Скопје.

Оспорената одлука, исто така, не била во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање, бидејќи при нејзиното донесување на било извршено целосно усогласување на Деталниот урбанистички план со Генералниот урбанистички план и заради доследно спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, сите детални урбанистички планови на територијата на градот Скопје требало пред усвојувањето да добијат согласност од надлежното министерство, градот Скопје и нарачателите на Генералниот урбанистички план.

Поради наведените причини се предлага Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста и законноста на оспорената Одлука и истовремено да определи времена мерка односно решение за запирање од извршување на поединечните акти или дејствија што произлегуваат од оспорената Одлука.

4. Судот на седницата утврди дека според член 1 од оспорената одлука, се врши изменување и дополнување на Детален урбанистички план за централно градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ дел од Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 општина Центар Скопје, согласно Генералниот урбанистички план на Град Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр.8/2002), Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005 и 137/2007), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2006 и 140/2007) и Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2006).

Во член 2 од Одлуката се предвидува дека во границите на урбаниот опфат на „Мал Ринг“ од 54.0 ха со оваа одлука се врши измена во рамките на

- дел од Блок Б1 со површина од 0.15 ха;
- дел од Блок Б6 со површина од 0.28 ха;
- дел од Блок Б6 со површина од 0.87 ха.

Границата на планскиот опфат на Детален урбанистички план централно градско подрачје на град Скопје - „Мал Ринг“ општина Центар-Скопје е прикажана во графичките прилози и е дефинирана помеѓу:

- на север Булеварот „Гоце Делчев“;
- на исток Булеварот „Војвода Васил Ациларски“;
- на југ Булеварот „Даме Груев“;
- на исток Булеварот „Даме Груев“ и Булеварот „ВМРО“.

Во членот 3 од Одлуката се наведува дека во утврдените граници на опфатот од член 2, се содржани документационата основа, планската документација, условите за градба, како и графичкиот дел и планираниот развој.

Според член 4 од оваа одлука, составен дел на оваа одлука се:

- Текстуален дел на планот;
 - Графички прилози;
 - Нумерички дел;
 - Услови за градба;
 - Стручна ревизија;
 - Одговор на ревизија;
 - Мислење за заштитно-конзерваторски услови од Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство бр.08-214/2 од 29.01.2007 година;
 - Решение за одобрување на заштитно-конзерваторските основи за културното наследство во границите на опфатот на Деталниот урбанистички план „Мал Ринг“ општина Центар-Скопје од Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство бр.08-398/3 од 2.03.2007 година.
 - Решение за Јавна презентација и Јавна анкета бр.08-633/1 од 4.03.2008 година;
 - Соопштение за Јавна презентација и Јавна анкета бр.08-633/2 од 4.03.2008 година;
 - Решение за формирање стручна комисија бр.08-8251 од 20.03.2008 година;
 - Извештај по спроведена јавна презентација бр.26-327/5 од 24.03.2008 година;
 - Извештај од Јавна анкета бр.26-327/6 од 26.03.2008 година;
 - Известување за постапување по Извештај од јавна анкета бр.26-327/7 од 26.03.2008 година;
 - Мислење по Предлог-изменување и дополнување на ДУП за Централно градско подрачје „Мал Ринг“ (Б1, Б6 и Б7) од Град Скопје - Сектор за планирање и уредување на просторот бр.08/13-1421/1 од 16.06.2008 година;
 - Одговор на мислење за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за централно градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ дел од Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 од јуни 2008 година;
 - Согласност од Министерството за транспорт и врски - Сектор за уредување на просторот бр.16-7418/2 од 20.06.2008 година.
- Во член 5 од Одлуката, се предвидува дека изменувањето и дополнувањето на Деталниот урбанистички план за централно градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ дел од Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 општина Центар Скопје, се заверува со печат на општина Центар - Скопје и потпис на Претседателот на Советот на општина Центар во седум примероци од кои:
- Еден се чува во архивата на општина Центар;
 - Еден се чува во Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во општина Центар - Скопје;
 - Еден се доставува до надлежниот државен архив;
 - Еден се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот во електронски формат;
 - Еден се доставува до Државниот завод за геодетски работи;
 - Еден се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам;
 - Седмиот примерок се изложува во општина Центар - Скопје заради достапност на јавноста.
- Согласно член 6 од Одлуката, Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во општина Центар во рок од 30 дена од донесување на планот е должен да обезбеди картирање на планот на хамер или астралон.

Картираните подлоги се предаваат на Државниот завод за геодетски работи на чување и користење.

Согласно член 7 од истата одлука, Одлуката за донесување на измени и дополнување на Деталниот урбанистички план за централно градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ дел од Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 општина Центар Скопје, со сите нејзини делови се чува и за нејзина реализација се грижи Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во општина Центар - Скопје.

Во член 8 од оваа одлука, е предвидено дека оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Центар“ - Скопје.

5. Во текот на претходната постапка, Судот утврди дека при донесување на оспорената одлука биле преземени следниве дејствија:

- Програма за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2008 година од Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.21/2008),

- Стручна ревизија на изменување и дополнување на Детален урбанистички план за Централно градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 општина Центар - Скопје, изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг „Простор“ ДОО - Куманово,

- Одговор на Ревизија изменување и дополнување на Урбанистички план за Централно градско подрачје на Град Скопје, „Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 општина Центар - Скопје, од изготвувачот на Планот „ИН - ПУМА“ - Скопје,

- Решение за јавна презентација и Јавна анкета за Предлог план за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Централно градско подрачје на Град Скопје, „Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 Општина Центар - Скопје, бр.08-633/1 од 4. 03.2008 година,

- Соопштение за Јавна презентација и Јавна анкета за Предлог план за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Централно градско подрачје на Град Скопје, „Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 Општина Центар - Скопје, бр.08-633/2 од 4.03.2008 година, објавено во дневниот весник „Време“,

- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-825/1 од 20.03.2008 година,

- Извештај по спроведената јавна презентација по Предлог план за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Централно градско подрачје на Град Скопје, „Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 Општина Центар - Скопје, бр.26-327 од 24.03.2008 година,

- Извештај од јавна анкета по Предлог план за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Централно градско подрачје на Град Скопје, „Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 Општина Центар - Скопје, бр.,26-327/6 од 26.03.2008 година,

- Приемна книга (лист) од Македонска пошта,

- Известување за постапување по извештајот од јавната анкета бр.26-327/7 од 26.03.2008 година,

- Мислење на Град Скопје за Предлог на Деталниот урбанистички план за Централно градско подрачје на Град Скопје, „Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 Општина Центар-Скопје, бр.26-327/16 од 20.06.2008 година,

- Одговор на мислењето на Град Скопје по Предлог план за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Централно градско подрачје на Град Скопје, „Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 Општина Центар - Скопје, од страна на Општина Центар од јуни 2008 година, од стручни лица - планери при изготвувачот на Планот, „ИН - ПУМА“ - Скопје,

- Мислење за заштитно-конзерваторски услови бр.08-214/2 од 29.01.2007 година од Министерството за култура,

- Решение за одобрување на заштитно-конзерваторските основи за културно наследство издадено од Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство бр.08-398/3 од 2.03.2007 година,

- Известување од Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство бр. 07-248/2 од 5.05.2008 година,

- Согласност на Предлог-план за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Централно градско подрачје на Град Скопје, „Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 Општина Центар - Скопје, бр. 16-7418/2 од 20.06.2008 година издадена од Министерството за транспорт и врски - Сектор за уредување на просторот, и

- Одлука за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Централно градско подрачје на Град Скопје, „Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 Општина Центар - Скопје, бр.07-1768/2 од 9.07.2008 година, со измените и дополнувањето на Планот (текстуален и графички дел).

6. Според член 8 став 1 alineја 10 од Уставот на Република Македонија, уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата се утврдени како едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Условите и начинот на системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесување на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други прашања од областа на просторното и урбанистичко планирање се уредени со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005, 137/2007 и 151/2007-исправка). Во Глава VI „Преодни и завршни одредби“ на овој закон, во член 80 е утврдено дека постапката за донесување на урбанистичките планови започната пред денот на примената на овој закон (1 јули 2005 година) ќе продолжи според одредбата на законот кој бил во сила на денот на неговото отпочнување, доколку урбанистичкиот план ја поминал фазата на стручна расправа или фазата на јавна анкета и јавна презентација.

Со оглед на тоа што постапката за донесувањето на оспорената Одлука почнала по влегувањето во сила на новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање од 2005 година, анализата на правната и фактичката состојба се врши во однос на новиот закон.

Со член 7 од овој закон се утврдени видовите планови кои се донесуваат во зависност од просторот кој е предмет на планирање, и тоа: просторни планови во кои спаѓа просторен план на Република Македонија и урбанистички планови во кои спаѓаат генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план надвор од населено место.

Со член 17 став 5 од Законот се утврдува дека за обезбедување на стручност и јавност во процесот на просторното и урбанистичко планирање советот на општината и Советот на градот Скопје формира партиципативно тело кое ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија за соодветната општина и градот Скопје. Партиципативното тело се состои од претставници од советот, стручно лице од општинската администрација, истакнати стручни лица од областа на урбанистичкото планирање, претставници од здруженија на граѓани и граѓани од подрачјето на општината. Бројот на претставниците се утврдува со статутот на општината и Статутот на градот Скопје и не може да биде поголем од десет члена.

Во членот 22 став 1 на овој закон се утврдува дека плановите од членот 7 на овој закон се изработуваат во две фази, односно како нацрт на план и предлог на план.

Според член 24 став 1 на овој закон, по нацртот на деталниот урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место, општината спроведува јавна презентација и јавна анкета. Според став 2 на истиот член, организирањето на јавната презентација и јавната анкета по плановите од ставот 1 на овој член, го врши градоначалникот на општината по утврдување на нацртот на планот од страна на советот. За спроведената јавна презентација и јавна анкета се изработува извештај (став 3). Според ставот 4 на овој член од Законот, јавната презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член се спроведува со излагање на планот на јавно место кое се наоѓа во кругот на месната самоуправа. Јавната анкета трае најмалку 15 работни дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. Во ставот 5 на овој член, се предвидува дека јавната презентација е стручно презентирање на планот и се организира во простории и време што ќе го определи градоначалникот на општината.

Согласно, пак, член 24 став 6 од овој закон, извештај од јавната анкета со образложение за прифатените и неприфатените забелешки за плановите од ставот 1 на овој член изработува стручна комисија формирана од градоначалникот на општината која е составена од три члена и тоа: носителот на изработка на планот, одговорно лице од општинската администрација надлежно за урбанистичко планирање и истакнат научен и стручен работник од областа на урбанистичкото планирање.

Според член 24 став 7 од Законот, извештајот од ставот 6 на овој член е составен дел на одлуката за донесување на предлогот на планот.

Согласно член 24 став 8 од истиот закон, врз основа на извештајот, комисијата од ставот 6 на овој член е должна писмено да го извести секое лице кое поднело анкетен лист со образложение за прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки или предлози.

Според ставот 9 на членот 24 од Законот, доколку комисијата од ставот 6 на овој член оцени дека нацртот на планот со прифатените забелешки од јавната анкета претрпел значајни промени (промена на границата на урбанистичкиот опфат, промени на регулационите линии, промени на намената на земјиштето и промена во поголем обем на други параметри утврдени во планот), градоначалникот на општината за нацрт на планот со вградени забелешки во планот повторно спроведува јавна презентација и јавна анкета.

Според ставот 10 на членот 24 од Законот, времето и местото каде што ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета, задолжително се објавува со соопштение во јавните гласила. Соопштението задолжително ги содржи податоците, местоположбата и површината на опфатот на планот, како и образложенија на планските решенија.

Од изнесените законски одредби произлегува дека законодавецот во функција на обезбедување на уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, утврдил прецизна регулатива во врска со планирањето на просторот, точно определувајќи ги плановите за просторно и урбанистичко планирање, нивната содржина и постапката за нивно донесување.

Тргувајќи од наведената законска регулатива, како и увидот и анализата на доставената документација за донесување на оспорената Одлука во делот што се оспорува со иницијативата, Судот оцени дека општина Центар како орган за донесување на наведената одлука, во деловите кои се оспоруваат со иницијативата ги спровела законски определените дејствија во постапката за донесување на истата.

Во иницијативата се наведува дека оспорениот план не бил во согласност со Генералниот урбанистички план.

Оценувајќи ги наводите на иницијаторот Судот оцени дека прашањето за усогласеноста на Деталниот со Генералниот урбанистички план е надлежност на оценка на Министерството за транспорт и врски и во рамки на дадената согласност во конкретниот случај за донесување на деталниот урбанистички план, Министерството ја ценело усогласеноста на двата плана во рамки на својата надлежност при што во време на издавањето, согласноста ниту ја повлекло ниту ја изменило.

Согласно член 1 од Законот за градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2004) со овој закон се уредува организацијата на градот Скопје, како посебна единица на локалната самоуправа (во натамошниот текст: градот Скопје), надлежностите и финансирањето на градот Скопје и на општините во градот Скопје, употребата на јазиците на заедниците во градот Скопје и во општините во градот Скопје, соработката меѓу градот Скопје и општините во градот Скопје, како и други прашања од значење за градот Скопје.

Во членот 10 од истиот закон се дефинирани надлежностите на градот Скопје, и во став 1 точка 3 од овој член, меѓу другото, е предвидено дека надлежност, односно работа од јавен интерес од локално значење за градот Скопје е давање мислење за предлогот на Деталниот урбанистички план, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места што ги донесуваат општините во градот Скопје.

Според член 15 став 1 точка 1 алинеја 2 и 3 од Законот за градот Скопје, надлежноста, односно работите од јавен интерес од локално значење на општините во градот Скопје се планирање и уредување на просторот - давање мислење по нацртите на просторниот план на градот Скопје и Генералниот урбанистички план на градот Скопје и донесување детални урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места во општината.

Согласно членот 15 став 2 од истиот закон, плановите и проектите од ставот 1 точка 1 алинеја 3 на овој член општината ги донесува по претходно добиено позитивно мислење од градот Скопје и согласност од органот на државната управа надлежен за работите на уредување на просторот.

Согласно член 19 од Законот за градот Скопје, орган на градот Скопје и на општините во градот Скопје се совет и градоначалник, а во член 20 од истиот закон се предвидува дека Советот на градот Скопје го сочинуваат 45 членови.

Според членот 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, со овој закон се уредуваат условите и начинот на системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесување на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање.

Оттука, имајќи ги во предвид цитираните одредби од двата закони, нивната примена при донесувањето на оспорената одлука Судот оцени дека истата е законито спроведена, бидејќи при нејзиното донесување се исполитувани сите фази во постапката.

Видно од приложената писмена документација прибавена во текот на претходната постапка, неспорно произлегува дека и во овој дел постапката од Законот е запазена, бидејќи оспорената одлука е донесена по добиено мислење од Градот Скопје, односно од овластено стручно лице - дипломиран инженер архитект, број 08-13-1421/1, доставено до Општина Центар на 20 јуни 2008 година.

Што се однесува до наводот во иницијативата дека одлуката не е донесена во законито спроведена постапка, бидејќи добиеното мислење од градоначалникот било негативно, што е спротивно на член 15 став 2 од Законот за градот Скопје, според Судот, истиот е неоснован. Ова од причина што, Уставниот суд не е надлежен да го цени карактерот на прибавеното мислење, од причина што во донесувањето на Одлуката за детален урбанистички план од суштинско значење е дали сите фази во постапката се запазени. Како, видно од приложената документација, со сигурност се утврди дека Советот на општина Центар при донесување на одлуката во целост ги испочитувал одредбите од Законот за про-

сторно и урбанистичко планирање вклучително и прибавеното мислење предвидено во изнесената законска регулатива, односно Одлуката ја донел по претходно прибавено мислење во определениот рок од 30 дена. Што значи дека и по однос на ова прашање законитоста во постапката е запазена.

Судот ги оцени како неосновани и наводите во иницијативата дека планираните површини за градба - градежни парцели со дефинирана висина биле преземени од Програмата за приоритетна изработка на урбанистичките планови во Република Македонија во 2008 година, односно дека тоа било единствен правен основ за донесување на Деталниот урбанистички план. Ова од причина што од извршениот увид во доставените списи јасно произлегува дека донесителот на актот тргнувајќи од член 26 став 8 од Законот, ја усогласил постапката на донесување на оспорената одлука со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање, поради што Секторот за уредување на просторот при Министерството за транспорт и врски издал Согласноста на Предлог-планот за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за Централното градско подрачје на Град Скопје - „Мал Ринг“, дел од Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7 Општина Центар - Скопје, како финален акт и услов за донесување на Деталниот урбанистички план.

Тргувајќи од напред наведеното пред Судот не се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со одредбите од Уставот на Република Македонија и Законот за просторно и урбанистичко планирање.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.154/2008

25 февруари 2009 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

650.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по моето гласање против Решението У.бр.154/2008 од 25 февруари 2009, писмено го изготвувам следното

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Клучниот навод во иницијатива, како што се гледа од Решението, беше дека оспорената одлука за изменување и дополнување на деталниот урбанистички план за “Мал Ринг“ во Скопје, била донесена во постапка што не е во согласност со член 15 од Законот за градот Скопје, затоа што градот Скопје не дал претходно позитивно мислење како што налага Законот. Напротив, градот Скопје, преку лице овластено за тоа со Законот за просторното и урбанистичкото планирање, дал негативно мислење.

Оттука, прашањата што Уставниот суд требаше да ги одговори се многу едноставни: дали законот навистина пропишува дека ДУП на општината се донесува по претходно добиено позитивно мислење од градот Скопје и, ако е така, да утврди дали такво позитивно мислење било добиено или не.

Во Решението, се разбира, коректно е изнесен членот 15 став 2 од Законот за градот Скопје во кој експлицитно е пропишано дека општината донесува ДУП, како што е оспорениот, по претходно добиено позитивно мислење од градот Скопје и согласност на органот на државната управа надлежен за работите на уредување на просторот. Сигурен сум дека за секого е јасно дека одредбава инсистира на позитивно мислење како услов за законитоста на одлуката за ДУП. Она што не е изнесено во Решението, пак, е одредбата од член 26 став 9 од Законот за просторното и урбанистичко планирање, во која е предвидено дека претходно мислење дава градоначалникот, за што тој овластува стручно лице дипломиран инженер архитект со најмалку три години работно искуство во областа на урбанистичкото планирање.

Од изнесените одредби од двата закони, чија комплементарна примена е неспорна како елементарно правно правило (Законот за градот Скопје, во поглед на постапката за донесување на плановите, е *lex specialis*), јасно може да се констатира и какво треба да биде претходното мислење – позитивно, и кој го дава – градоначалникот, преку овластено лице со закон. Со тоа одговорот на првото прашање е очигледен.

Во Решението Судот констатира дека во документацијата за донесување на оспорената одлука за ДУП постои мислење на град Скопје за Предлог на Деталниот урбанистички план за централно градско подрачје на град Скопје, “Мал Ринг“ дел од урбан Блок Б1, Блок Б6 и Блок Б7, Општина Центар-Скопје, бр.26-327/16 од 20.06.2008. Меѓутоа, во Решението не се изнесува фактот дека тоа мислење е негативно, што е исто така очигледно.

Според тоа, јасно е дека на оспорената одлука за ДУП и недостига претходно позитивно мислење од градот Скопје, поради што таа не е во согласност со член 15 став 2 од Законот за градот Скопје.

Судот, меѓутоа, со мислење на мнозинство судии, односно со мнозинство гласови, во став 25 на точка 6 од Решението целосно го игнорира член 15 став 2 од Законот за градот Скопје, како и линијата на резонирање што ја изнесов и го одбива наводот за незаконитоста на одлуката од тој аспект, “..од причина што Уставниот суд не е надлежен да го цени карактерот на прибавеното мислење, од причина што во донесувањето на Одлуката за детален урбанистички план од суштинско значење е дали сите фази во постапката се запазени.“ Јас не можам да одгатнам кои се основите и поентите на оваа реченица, но знам дека таа е неподобна да го

образложи одбивањето на наводот против кој е употребена, односно не може да објасни кои се релевантните правни основи поради кои мнозинството судии сметаат дека не е важно тоа што член 15 став 2 од Законот за градот Скопје бара да постои претходно позитивно мислење. Прво, никој не бара Судот да го “цени“ карактерот на прибавеното мислење, па Судот да укажува дека не е надлежен за тоа, ниту пак тоа е релевантно, на каков и да е начин, за оцена на законитоста на постапката за донесување на планот. Од Судот само се бара да констатира дали мислењето било позитивно или негативно за да може да оцени дали членот 15 став 2 од Законот за градот Скопје е повреден или не (исто како што констатира дали на плановите е дадена согласност од надлежното министерство како услов за нивната валидност). Второ, одбивањето на истиот навод со укажувањето на Судот дека од суштинско значење било дали сите фази во постапката биле запазени, не е аргумент што ја исклучува фазата во која, според Законот за град Скопје, за ДУП на општина мора да се добие претходно позитивно мислење од градот Скопје. Пак останува да “виси“ прашањето зошто, односно поради кои релевантни правни основи мнозинството судии не ја третираат законската обврска за претходно позитивно мислење како фаза во постапката чие што запазување е од суштинско значење!? Оттука, мнозинското мислење воопшто не дава одговор на поставените прашања или одговара на прашања што не се поставени и, како што се гледа, не се релевантни.

Игнорирањето на член 15 став 2 од Законот за градот Скопје како основ за оценување на законитоста на оспорената одлука, конечно се манифестира во звршницата на став 25 на точката 6 од Решението, во кој Судот се задоволува со постоење на претходно мислење, независно дали е позитивно или негативно, “..предвидено во изнесената законска регулатива“. Оттука, доследно е што во решението воопшто не се изнесува дека претходното мислење било негативно, што мнозинството судии го сметаат како неважна околност, но не е доследно да се тврди дека тоа било предвидено во “изнесената законска регулатива“, затоа што таа околност е предвидена како важна токму “во изнесената законска регулатива“.

Врз основа на изнесеното, а имајќи го предвид текот на расправата на две седници на Судот, не ми остава ништо друго туку писмено да го издвојам изнесеното мислење по овој предмет и на тој начин не само да не се согласам, туку и да се оградам од наводите што се изложени како образложение на ставот на мнозинството судии.

4 март 2009 година
Скопје

Судија
на Уставниот суд на
Република Македонија,
Игор Спировски, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**651.**

Врз основа на член 18 и член 35 став 1 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006 и 136/2008), Државната изборна комисија, на седницата одржана на 4 март 2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ**

I. Во Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2006, 58/2006, 72/2006, 75/2006, 2/2007, 53/2008, 60/2008, 65/2008, 67/2008, 72/2008, 10/2009, 12/2009 и 28/2009), се вршат следните измени:

1. Во составот на Општинската изборна комисија Сарај членот Елвира Белули од Државен завод за индустриска сопственост, се разрешува.

За член се именува Бејазе Ебиби од Министерство за култура.

2. Во составот на Општинската изборна комисија Велес заменик член Костадин Дамчевски од Бирото за развој, се разрешува.

За заменик член се именува Слободан Атанасовски од Општина Велес.

3. Во составот на Општинската изборна комисија Зајас членот Вјолца Абази од Општина Кичево, се разрешува.

За член се именува Латифе Рамадани од Општина Гостивар.

4. Во составот на Општинската изборна комисија Вранештица заменик претседателот Аџер Иметоска од Министерство за образование и наука, се разрешува.

За заменик претседател се именува Мустафа Илшер од Општина Охрид.

5. Во составот на Општинската изборна комисија Пехчево заменик членот Звонко Пекевски од Општина Берово, се разрешува.

За заменик член се именува Калинка Станоевска од Министерство за финансии.

6. Во составот на Општинската изборна комисија Тетово членот Агон Белули од Министерство за финансии, се разрешува.

За член се именува Ваљон Илјази од Министерство за здравство.

II. Лицата избрани за претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији имаат право да поднесат изјава за неприфаќање на именувањето, согласно член 18, став 3 од Изборниот законик, поради здравствени или семејни причини, а врз основа на приложена соодветна документација, во рок од 48 часа сметано од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

III. Изјавата од точка II. на оваа одлука, именуваното лице ја поднесува лично до Државната изборна комисија. Доставувањето преку пошта не е дозволено. Решението на Државната изборна комисија е конечно.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1590/1
5 март 2009 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Александар Новакоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 652.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Лешки – Општина Кочани.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Лешки, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3782/2
3 март 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 653.

Врз основа на член 32 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008) и Соопштението на Државниот завод за статистика на Република Македонија бр. 4.1.9.13, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ги утврдува и објавува

ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2008 ГОДИНА, ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2009 ГОДИНА

1. Платите остварени од 1970 до 2008 година што се земаат за утврдување на пензиската основа се пресметуваат според просечната плата на вработените во Републиката од 2008 година, како последна календарска година што и претходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите на сите вработени во Републиката, и тоа:

Година	Просечна плата	Коефициент
1970	0,001136	14.169.014,0845
1971	0,001366	11.783.308,9312
1972	0,001625	9.905.230,7692
1973	0,001872	8.598.290,5983
1974	0,002400	6.706.666,6667
1975	0,003013	5.342.183,8699
1976	0,003435	4.685.880,6405
1977	0,004087	3.938.341,0815
1978	0,004902	3.283.557,7315
1979	0,005775	2.787.186,1472
1980	0,006945	2.317.638,5889
1981	0,008817	1.825.564,2509
1982	0,011259	1.429.611,8661
1983	0,014076	1.143.506,6780
1984	0,019542	823.661,8565
1985	0,032821	490.417,7204
1986	0,066730	241.210,8497
1987	0,133917	120.193,8514
1988	0,359726	44.745,1672
1989	6,420000	2.507,1651
1990	38,540000	417,6440
1991	77,850000	206,7566
1992	764,000000	21,0681
1993	4854,000000	3,3160
1994	9009,000000	1,7867
1995	9373,000000	1,7173
1996	9445,000000	1,7042
1997	9469,000000	1,6999
1998	9623,000000	1,6727
1999	9754,000000	1,6502
2000	9942,000000	1,6190
2001	10552,000000	1,5254
2002	11279,000000	1,4271
2003	11824,000000	1,3613
2004	12293,000000	1,3094
2005	12597,000000	1,2778
2006	13517,000000	1,1908
2007	14584,000000	1,1037
2008	16096,000000	1,0000

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 1 на ова известување се сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент од 1,0787.

Бр. 02-1435/1
3 март 2009 година
Скопје

Директор,
Исни Јакупи, с.р.

654.

Врз основа на член 20 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008) и Соопштението на Државниот завод за статистика на Република Македонија број 4.1.9.13, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ја утврдува и објавува

ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2009 ГОДИНА

1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според стручната подготовка изнесува:

- за висока стручна подготовка 16.700,00 ден.
- за виша стручна подготовка или подготовка за висококвалификуван работник 13.930,00 ден.
- за средна стручна подготовка или подготовка за квалификуван работник 12.640,00 ден.
- за стручна подготовка на полуквалификуван работник односно нижа стручна подготовка. 11.200,00 ден.
- за осигуреници и лица без стручна подготовка 10.750,00 ден.

2. Износите од точка 1 на ова известување се сметаат како просечна плата остварена во 2008 година и служат за утврдување на пензиската основа на осигуреници и лица, кои право на пензија остваруваат во 2009 година.

Бр. 02-1442/1
3 март 2009 година
Скопје

Директор,
Исни Јакупи, с.р.

ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 655.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – февруари 2009 година, во однос на просечните цени на мало во 2008 година изнесува -1,4%.

Директор,
м-р Благица Новковска, с.р



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

